



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 3 јули 1964
Скопје

Број 25

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин
Жиро сметка број 802-11/1-698

140.

На основа член 6 став 2 од Законот за основање Фонд за награди „11 октомври“ („Службен весник на СРМ“ бр. 31/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“

1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Фондот за награди „11 октомври“.

2. Се именуваат за членови на Управниот одбор на Фондот за награди „11 октомври“:

1. д-р Александар Андреевски, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје;

2. Драган Бојациев, уредник на Радио-телевизија — Скопје;

3. Живко Василевски, пратеник на Собранието на СРМ;

4. Ванчо Георгиев, сликар;

5. д-р Милан Гурчинов, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје

6. Неџат Зекирија, писател;

7. Славко Јаневски, писател;

8. Зора Караман, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

9. Перо Коробар, претседател на Уставниот суд на Македонија;

10. Спасе Куљан, секретар на Советот за научна работа;

11. Љиљана Манева, пратеник на Сојузната скупштина;

12. д-р инж. Јордан Миладинов, вонреден професор на техничкиот факултет во Скопје;

13. Илија Милчин, артист;

14. Томе Момировски, републички секретар за култура;

15. Натка Пенушлинска, солист на Балетот на Народниот театар во Скопје;

16. Љубе Петковски, филмски снимател;

17. д-р Ордан Печијаре, вонреден професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;

18. Димитар Солев, писател;

19. д-р Јонче Стојановски, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;

20. Ахил Тунте, пратеник на Собранието на СРМ;

21. Петар Хаџи Вошков, ликовен уметник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1387/1
22 мај 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

141.

На основа член 11 од Законот за печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СР Македонија“ бр. 17/64), Републичкиот секретар за буџет и организација на управата пропишува

УПАТСТВО

ЗА ГОЛЕМИНАТА, СОДРЖИНАТА, ЧУВАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

I Печати на државни органи

1. Државните органи имаат еден печат, а можат да имаат и повеќе примероци од печатот во смисла на Законот за печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија.

Бројот на печатите го одредува старешината на државниот орган, во зависност од бројот на организационите единици и обемот на работата.

2. Печатот на државен орган (во понатамошниот текст: печат) се изработува од гума, метал или друг погоден материјал.

3. Големината на печатот е 32 мм со пречник за еднојазичен текст, и 40 мм за двојазичен текст.

4. Називот и седиштето на државниот орган се впишани на печатот во концентрични кругови околу грбот на Социјалистичка Република Македонија.

II Мали печати на државните органи

5. Државните органи можат да имаат и печат од помал обем (во понатамошниот текст: мал печат).

Малиот печат служи за оверување на книжици, легитимации, пасоши и слично, како и за печатење и користење на дописници, позиви и друго.

Малиот печат се користи само во случаите кога употребата на печатот од точка I од ова упатство би била непогодна.

6. Малиот печат има иста впишана содржина како и печатот од т. I на ова упатство, со тоа што називот на државниот орган може да биде скратен. Од скратениот текст недвосмислено да се гледа чиј е печатот.

Малите печати на републичките органи на управата не мораат да го содржат називот на Републиката.

7. Големината на малиот печат е 20 мм во пречник за еднојазичен текст и 25 мм за двојазичен текст.

8. Старешината на државниот орган одлучува за потребата од постоењето на малиот печат, бројот на примероците, скратениот назив на државниот орган и употребата на печатот.

Во случај државниот орган да има повеќе примероци на мал печат, тие се истоветни по големина и содржина и секој од нив е обележен со реден број испишан со римска цифра помеѓу грбот на Републиката и седиштето на државниот орган.

III Чување и употреба на печатот

9. Државните органи се должни да водат евиденција за печатите што ги имаат. Од евиденцијата треба да се гледа: број и дата на актот со кој печатот е набавен, отисокот на печатот, бројот на примероците на секој печат и нивните поблиски ознаки, потпис на службеникот на кого печатот му е доверен на чување со дата на предавањето на печатот во употреба и датата на повлекувањето на истиот од употреба.

10. Старешината на државниот орган решава на кој службеник ќе се довери чувањето и употребата на печатот.

Службеникот на кого му е доверен печатот на чување и употреба, е должен да го чува на начин што го оневозможува неговото неовластено користење на печатот.

11. Печатот се употребува, по правило во службените простории на државниот орган. По исклучок може да се употреби и во службените простории кога се извршуваат определени службени дејствија во овие простории.

12. Печатот на државниот орган се става на акти и други писма од левата страна покрај потписот на овластеното лице за потпишување.

IV Штембили на државни органи

13. Штембил на државен орган (во понатамошниот текст: штембил) првенствено служи за евидентирање на акти и други писма на органот. Штембилот служи и за означување на органот: на коверт и други омоти во кои се отпремува службената пошта, како и за слични цели.

14. Текстот на штембилот се впишува на јазикот на кој е испишан и текстот на печатот.

15. Штембилот има форма на правоаголник со големина од 60 x 30 мм за еднојазичниот текст а 75 x 50 мм за двојазичниот текст.

Штембилот е изработен од гума или друг погоден материјал.

16. Штембилот задолжително содржи назив и седиште на државниот орган, а може да содржи и други податоци (адреса на органот, број на поштенскиот фах, број на телефон и слично). Називот и седиштето во штембилот се испишани водоравно, а помеѓу називот и седиштето се остава празен простор за впишување бројот на актот и датумот на неговото издавање.

Отисокот на штембилот се става во заглавието на актот од неговата лева страна.

Содржината на штембилот може да биде отпечатена и во заглавието на актот.

17. Поблиската содржина на штембилот ја утврдува старешината на државниот орган.

Државниот орган може по потреба да има и повеќе штембили со иста содржина за кое нешто одлучува старешината на државниот орган.

18. Штембилот се чува на ист начин на кој се чува и останатиот службен материјал.

V Завршна одредба

19. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-458

10 јуни 1964 година

Скопје

Републички секретар
за буџет и организација на управата,
Александар Крстевски, с. р.

142.

На основа член 10 од Законот за печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 17/64), Републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА РАБОТАТА НА ПЕЧАТОРЕЗНИЦИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕЧАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи (во понатамошниот текст: печати) можат да ги изработуваат само печаторезниците (стопански организации и занаетчиски дуќани) што ќе бидат затоа овластени од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Член 2

Во барањето за издавање на овластување за изработка на печати мораат да се наведат називот, седиштето и адресата на печаторезницата.

Сопствениците на печаторезници — занаетчиски дуќани мораат, освен податоците од претходниот став во барањето за издавање на овластувањето за изработка на печати да го наведат и имињата на лицата запослени во печаторезницата.

Кон барањето за издавање на овластување за изработка на печати мора да се приложи заверен препис од регистарот на стопанските организации односно занаетчиските дуќани.

Член 3

Печаторезницата овластена за изработка на печати може да изработува печати само врз основа на писмена порачка од републичкиот, околинскиот и општинскиот орган, според текстот и во бројот што ќе го определи порачувачот на печатите.

Член 4

Печаторезницата овластена за изработка на печати е должна:

1. при испораката на изработениот печат да му ги предаде на порачувачот матриците што служеле за изработка на печатот, а пробните и неуспешните примероци на печатот да ги уништи во присуство на порачувачот;

2. изработените печати и матриците, до предавањето на порачувачот, да ги обезбеди од кражба и злоупотреба;

3. да води книга на изработените печати во која се внесува: реден број, назив и седиште на порачувачот, број на печатите што се порачуваат, датум кога е испорачан печатот на порачувачот и отисок на печатот.

Член 5

Овластувањето дадено на печаторезницата за изработка на печати ќе ѝ се одземе ако не постапува според одредбите од овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-8606/1-64
25 април 1964 година
Скопје

Републички секретар за ВР,
Коча Битољану, с.р.

143.

На основа член 139 ст. 3 и член 140 ст. 2 од Законот за високото школоство во НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61) во врска со член 13 ст. 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 15/63) по предлог на советите на вишите школи и педагошките академии, Републичкиот секретаријат за просвета донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНАТА ШКОЛСКА СПРЕМА И ПРАКСА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА ЗНАЕЊАТА И СПОСОБНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ

Член 1

Во Правилникот за утврдување соодветната школска спрема и пракса и за начинот на про-

верувањето на знаењата и способноста на кандидатите за запишување во вишите школи педагошките академии („Службен весник на НРМ“ бр. 16/62 и 21/62) точката 5 на членот 2 се менува и гласи:

За педагошките академии за отсекоот за одделенска настава и за групите за предметна настава

гимназија, учителска или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручно односно уметничко училиште во тразње од четири години рамно на гимназија, ако во овие училишта се изучувани предметите што се полагаат на посебниот дел од приемниот испит на отсекоот односно групата предвидени со т. 5 на чл. 7 од овој правилник.

За кандидатите што се запишуваат на групите музичко и ликовно воспитување со завршено училиште од претходниот став, освен овие што завршиле музичко односно ликовно училиште, задолжително се врши проверка на склоностите за музичка односно ликовна уметност преку проверување на гласот и слухот односно преку изработка на цртеж.

Член 2

По точката 5 од членот 2 се додава нова точка 6 која гласи:

За виша техничка школа:

гимназија или техничко училиште од машински и електросмер рамно на гимназија.

Член 3

Во ставот 1 на член 5 се додава нова реченица која гласи:

кандидатите што ја немаат пропишаната школска спрема за запишување во педагошките академии треба да имаат најмалку завршено основно училиште во осумгодишно траење или на него рамно училиште.

Член 4

Точката 5 од членот 7 се менува и гласи:

На педагошките академии

Општ дел на приемниот испит:

— за отсекоот за одделенска настава и за сите групи:

- а) мајчин јазик
- б) филозофија со социологија, психологија и логика

Посебен дел на приемниот испит:

— за отсекоот за одделенска настава:

- а) македонски јазик,
- б) историја на литературата,
- в) историја,
- г) географија,
- д) биологија,
- ѓ) математика

— за групата македонски и српскохрватски јазик со литература на југословенските народи:

- а) македонски јазик
- б) српско-хрватски јазик
- в) историја на литературата со теорија на литературата

— за групата шиптарски јазик:

- а) шиптарски јазик,

- б) македонски јазик,
- в) историја на литературата.
- за групата француски јазик:
- а) француски јазик
- б) македонски јазик,
- за групата руски јазик:
- а) руски јазик,
- б) македонски јазик,
- за групата англиски јазик:
- а) англиски јазик,
- б) македонски јазик,
- за групата историја и географија:
- а) историја,
- б) географија,
- за групата биологија и физика:
- а) биологија,
- б) физика,
- за групата биологија и хемија:
- а) биологија,
- б) хемија,
- за групата математика и физика:
- а) математика,
- б) физика,
- за групата физика и хемија:
- а) физика,
- б) хемија,
- за групата опшотехничко образование:
- а) математика,
- б) физика,
- за групата музичко воспитување:
- а) интонација со едногласен диктат,
- б) теорија на музичко воспитување со историја на музиката.
- за групата ликовно воспитување:
- а) цртање,
- б) историја на уметноста.

Член 5

По точката 5 на членот 7 се додава нова точка 6 која гласи:

На Виша техничка школа

- а) мајчин јазик,
- б) математика,
- в) физика,
- г) хемија

Член 6

Ставовите 3 и 4 од чл. 8 се менуваат и гласат: Испитот од предметите македонски, шиптарски и српскохрватски јазик од т. 5 на овој правилник, за кандидатите чиј мајчин јазик е македонски, шиптарски односно српскохрватски е само устен а за другите писмен и устен, испитот по предметите руски, француски и англиски јазик е писмен и устен, а устниот по предметот цртање е практичен и устен.

Испитите по предметите што не се опфатени со претходните ставови на овој член се полагаат само усно или преку други методи за проверка на знаењата и општата култура.

Член 7

Членот 16 се менува и гласи:

Приемниот испит се полага по предмети.

Приемниот испит по одделен предмет кандидатот може да го полага најмногу двапати.

На кандидатот за запишување во виша школа кој и по втор пат добие негативна оценка по одделен предмет му се ништат позитивните оценки по другите предмети и губи право на понатамошно полагање приемен испит на таа школа.

На кандидатот за запишување во педагошка академија кој и по втор пат добие негативна оценка по одделен предмет на општиот дел на приемниот испит му се ништат позитивните оценки по другите предмети и губи право на понатамошно полагање приемен испит на педагошката академија. На кандидатот кој добие и по втор пат негативна оценка по одделен предмет на посебниот дел од приемниот испит му се ништат позитивните оценки по другите предмети од тој дел на испитот и губи право на понатамошно полагање приемен испит на отсекој односно групата за која го полагал приемниот испит.

Член 8

Во членот 20 се додава нов став 2 кој гласи:

Кандидатите за запишување на педагошките академии прво ги полагаат предметите од општиот дел.

Член 9

Во членот 27 се додава нов став 2 кој гласи:

Положениот испит важи само за запишување во соодветна виша школа односно соодветна група на педагошка академија.

Член 10

Членот 30 се брише.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-1441/1

14 мај 1964 година

Скопје

Републички секретар за просвета,
Славка Георгиева — Андреевиќ с. р.

144.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и точ. 3 и 7 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија и рударство од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесува

ЗАКЛУЧОК

за дополнување на заклучокот за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката во областа на индустријата и рударството во 1964 год.

I. Во Заклучокот за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од средствата

предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката во областа на индустријата и рударството во 1964 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/64) во точ. I став 1 се додава нова алинеа која гласи:

— и за други крупни објекти во Републиката

II. Овој заклучок влегува во сила првиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1-58

25 јуни 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО
В. Гривчев, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10351/1 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Тцова Нетка, родена на ден 29 јануари 1943 година во Титов Велес, од татко Јордан и мајка Агна, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Манева Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (263)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8775/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Абдуловски Абедин, роден на ден 19 февруари 1938 година во село Цепишта, Охридска околија, од татко Ризван и мајка Бере, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Аседин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (264)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7934/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Оручоски Таир, роден на ден 26 април 1936 година во село Г. Косоврасти, Охридска околија, од татко Верди и мајка Махмуде, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Таир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (265)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8770/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Изети Ади, роден на ден 5 март 1911 во град Дебар, Охридска околија, од татко Лиман и мајка Ферије, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Асани**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (266)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5657/1 од 25 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ариф Љатиф, роден на ден 5 јануари 1934 година во село Новак, Охридска околија, од татко Бајрам и мајка Фатиме, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Љутви**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (267)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8771/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Козари Музафере, роден на ден 2 април 1938 година во село Кривци, Охридска околија, од татко Сали и мајка Рамије, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цеку**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (263)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8774/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Козари Хикмет, роден на ден 20 февруари 1946 година во град Дебар, Охридска околија, од татко Метуш и мајка Забитко, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цеку**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (269)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8772/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Козари Хаџи, роден на ден 10 ноември 1938 година во град Дебар, Охридска околија, од татко Метуш и мајка Забиде, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цеку**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (270)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8773/1 од 8 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Козари Ферат, роден на ден 1 мај 1927 година во Дебар, Охридска околија, од татко Метуш и мајка Забиде.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на неговите малолетни деца: Козари Миреше, родена на 3 август 1957 година во Дебар, Охридска околија; Козари Неат, роден на 16 август 1959 година во Дебар, Охридска околија; Козари Арјан, роден на 25 јануари 1961 година во Дебар, Охридска околија; и Козари Манушаке, родена на 6 март 1963 година во Дебар, Охридска околија, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Цеку**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (271)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10603/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Марковски Димитрија, роден на 4 август 1924 година во Прилеп, Битолска околија, од татко Горѓи и мајка Невена, така што во иднина личното име ќе му гласи **Цветковски Димче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (272)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15759/1 од 29 август 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Куќи Ариф, роден на ден 10 март 1937 година во село Котљику, АКМП, од татко Мердјан и мајка Сељиме. Промената се одобрува и на Куќи Азсма, родена на ден 7 март 1940 година во Чараково, околија Приједор, од татко Мехмед и мајка Фатима, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Османи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (273)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5422/1 од 17 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Најдески Никола, роден на ден 13 ноември 1927 година во град Охрид, од татко Димитрије и мајка Поликсена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Грујоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (274)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7363 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Китановски Доне, роден на ден 31 мај 1943 година во село Долно Агларци, Битолска околија, од родители: татко Славко и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Томе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (275)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9314 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Груевски Борис, роден на ден 31 декември 1958 година во Битола, од родители: татко Богоја и мајка Драга Груеви, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Боби**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (276)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9164/1 од 15 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Додевски Данаил, роден на 14 октомври 1935 година во село Желувино, Кумановска околија, од татко Јордан и мајка Вана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стојаневски Данае**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (277)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10348/1 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гурџи Шемун, роден на 26 јули 1913 година во село Рапче, Скопска околија, од татко Фејзула и мајка Раиме, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Махмути**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (279)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10347/1 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гурџи Зебуше, родена на 13 септември 1910 година во село Глумово, Скопска околија, од татко Вафти и мајка Арза, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Махмути**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (280)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10346/1 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гурџи Гафур, роден на 20 ноември 1942 година во село Рапче, Скопска околија, од татко Шемун и мајка Зибуше.

Промената на фамилијарното име на Гурџи Гафур се протегнува и на неговото малолетно дете Гурџи Шевал, родено на 8 март 1964 година во село Рапче, Скопска околија.

Именованиот и малолетното му дете за во иднина ќе се служат со новото фамилијарно име **Махмути**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (281)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10349/1 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гурџи Мирвете, родена на 17 јануари 1945 година во село Бојане, Скопска околија, од татко Лиман и мајка Вафтие, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Махмути**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (282)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10632/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Садиксва Султана, родена на 9 јануари 1943 година во Скопје, од татко Сејди и мајка Гузела, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Савдева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (291)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7376/1 од 5 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митревски Александар, роден на ден 9 јуни 1929 година во село Вистрица, Битолска околија, од татко Митревски Никола и мајка Са-

марковска Грозда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Самарковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (283)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7376/1 од 5 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митревска Крстина, родена на ден 24 мај 1931 година во село Бистрица, Битолска околија, од родители: татко Вељан и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Самарковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (284)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8797/1 од 9 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Миленкоски Тасе, роден на 6 мај 1920 година во село Маргари, Битолска околија, од татко Петре и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ангелески Спасе**. Со истото решение одобрена е и промената на фамилијарното име на Миленкоска Благуња, родена на 10 март 1922 година во село Секирци, Битолска околија, од татко Боге и мајка Стојна, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Ангелеска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (285)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7622/1-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ризов Димитар, роден на ден 14 октомври 1929 година во Богородица Титоввелешка околија, од татко Трајко и мајка Неда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Смилков**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (286)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9532/1 од 28 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димоски Благоја, роден на ден 25 март 1929 година во село Мислешево, Охридска околија, од татко Зарија и мајка Наумка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојанчески**. Промената се протегнува и на неговото малолетно дете Димоски Климe.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (287)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7370 од 16 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Јусуфи Малиќ, роден на ден 25 април 1946 година во село Слатина, Тетовска околија, од татко Фелек и мајка Назмије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Исмаилаки**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (288)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9408/1 од 15 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Миловановиќ Петрија, родена на 11 април 1930 година во Скопје, од татко Боро и мајка Јовка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Петранка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (289)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8385 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на личното име на Постоновиќ Јанко, роден на ден 7 мај 1936 година во село Горни Балван, Штипска околија, од родители: татко Менко и мајка Коцка Постоновиќ, така што во иднина личното име ќе му гласи **Везенков Јане**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (241)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Тужителката Боглева Ристосија — родена Дамовска од Скопје, ул. „712“ бр. 20, поднесе тужба против Боглев Стефанов Герман, сега во Грција, со непознато местожителство, за развод на брак.

Се повикува тужениот Боглев Стефанов Герман да ја соопшти на судот својата точна адреса или пак лично да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во противно судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува на расправата на негов трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 564/63. (278)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Чедомир Михајлов од Битола, застапуван од Михајлова Перса од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 3ц, поднесе до овој суд тужба за утврдување на татковство, против Миленковиќ Чедомир Миодраг од Битола, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 587/63. (247)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Сообраќајна дозвола бр. БТ — 14-11 на Селанската работна задруга „Светлост“, с. Породин, Битолско. (620)

Сообраќајна дозвола бр. БТ — 14-14 на Селанската работна задруга „Светлост“, с. Породин, Битолско. (621)

- Сообраќајна дозвола бр. БТ — 14-15 на Селанската работна задруга „Светлост“, с. Породин, Битолско. (622)
- Сообраќајна дозвола бр. БТ — 14-18 на Селанската работна задруга „Светлост“, с. Породин, Битолско. (623)
- Сообраќајна дозвола бр. БТ — 18-87 на Селанската работна задруга „Светлост“, с. Породин, Битолско. (624)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јордан Илијевски, с. Секирци, Прилеп. (625)
- Здравствена легитимација бр. 4770 на име Фејзула М. Нуроски, с. М. Папрадник, Дебар. (626)
- Здравствена легитимација бр. 5112 на име Стојко Ангелков Ивановски, с. Велица, Кичево. (627)
- Здравствена легитимација на име Стеванка Спирова, с. Јанкоец, Ресен. (628)
- Здравствена легитимација бр. 5497, издадена од ЗСО — Гостивар на име Хурије Рушани, ул. „Балиндола“ бр. 15, Гостивар. (629)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Врпка Митрева, Кавадарци. (630)
- Работна книшка бр. 9647 на име Бајрам З. Арифџи, ул. „18 ноември“ бр. 31, Гостивар. (631)
- Здравствена легитимација бр. 940 на име Глигор Т. Петровски, с. Д. Подлог, Кочани. (632)
- Здравствена легитимација бр. 221188 на име Слободанка Ристовска, с. Миладиновци, Скопско. (633)
- Здравствена легитимација бр. 1891, издадена од ЗСО — Битола на име Димко Лазар Ристовски, с. Сливница, Битолско. (634)
- Здравствена легитимација бр. 4597 на име Благоја Шереметовски, с. Црнобуки, Битола. (635)
- Здравствена легитимација на име Марица Каравешова, ул. „Горги Сугаре“ бр. 39, Битола. (637)
- Работна книшка бр. 20615 на име Васил В. Пуплиевски, ул. „Н. Тесла“ бр. 122, Битола. (638)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Писана Велева, с. Дол. Оризари, Битолско. (639)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, през 1959/60 година, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Прилеп на име Анастасија В. Павлоска, ул. „Мице Козар“ бр. 105, Прилеп. (640)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Среќко Трајановски, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 2-а, Куманово. (641)
- Индекс и легитимација бр. 10404, издадени од Филозофскиот факултет — Скопје на име Ристо С. Јовановски, Ресен. (642)
- Свидетелство бр. 144/2 од 18-VI-1960 год. за завршен квалификуван работник при Училиштето за ученици во стопанството „Петро Наков“ — Куманово на име Душан Васил Поповиќ, ул. „11 октомври“ бр. 59, Куманово. (643)
- Здравствена легитимација бр. 14301 на име Марија Ташкова, с. Соколарци, Штипско. (644)
- Здравствена легитимација бр. 12807 на име Здравка Мијалова, с. Раكليци, Радовиш. (645)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 40895 рег. бр. 7759, издадена од ЗСО — Скопје на име Спасо Д. Милошевски, с. Маџари, Скопско. (646)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Нова Варош на име Страхиња Суботиќ, Скопје. (647)
- Здравствена легитимација бр. 222078, издадена од ЗСО — Белград на име Стојка Стефановска, с. Радибуш, Куманово. (648)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маир А. Рамадан, Скопје. (649)
- Регистарска таблица бр. 25-56 за теретен камион марка „Чепел“ на Претпријатието „Жито Македонија“ — Филијала — Скопје. (650)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Петар И. Левков, Скопје. (651)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Илијева, Скопје. (652)
- Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ — Скопје на име Бранка Ј. Божиновска, Скопје. (653)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Симо А. Симовски, Скопје. (654)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радислав А. Путовски, Скопје. (655)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Латиновски, с. Радишане, Скопско. (656)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алексо Алексовски, Г. Петров. (657)
- Воена книшка издадена во Марибор на име Шакир Јакупи, Скопје. (658)
- Работна книшка бр. 53788 на име Методија Пандилов, Скопје. (659)
- Работна книшка бр. 44720, издадена од Бирото за посредување на трудот — Косовска Витина на име Драгомир Маринковиќ, Скопје. (660)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованче Николовски, Скопје. (661)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живка Николовска, Скопје. (662)
- Пасош бр. 578986 издаден на 15. VII. 1963 година од СВР — Тетово на име Фуат Сејдиу, ул. „Лењин“ бр. 87, Тетово. (2194)
- Пасош бр. 723191/25. V. 1964 година, издаден од СВР — Скопје на име Божидар Галевски, Скопје. (2255)
- Гарантно писмо — весика на име Цафер А. Мустафа, с. Горно Врановци, Титоввелешко. (1558)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Д. Симоновски, Скопје. (663)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџмедин Бесими, Скопје. (664)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Јаневски, Скопје. (665)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 9695 на име Драги К. Јовановски, с. Крстор, Битолско. (666)
- Здравствена легитимација на име Петар Велчев, ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 4, Битола. (667)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Енвер Мефахиров, ул. „Јордан Пиперка“ бр. 3, Битола. (668)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ихмет Асаноска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 114, Прилеп. (669)
- Воена книшка, издадена од КВО — Кичево на име Васил Јосифов Даниловски, с. Тајмиште, Кичево. (670)
- Здравствена легитимација бр. 17925 на име Петре Петрески, с. Грешница, Кичево. (671)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Елица Спирова Манивилова, с. Љубојно, Ресен. (672)
- Здравствена легитимација бр. 301954 на име Бранко Димоски, с. Слатино, Кичево. (673)
- Работна книшка бр. 14792 на име Аил А. Мемедов, ул. „Тошо Саздов“ бр. 17, Титов Велес. (674)
- Сообраќајна дозвола бр. ТЕ — 10-24, издадена од СВР — Тетово на име Земјоделската задруга „Нова слога“, с. Лешок, Тетовско. (675)
- Здравствена легитимација бр. 10109 на име Исак Никодим Илиевски, с. Чајле, Гостивар. (676)
- Ученичка книшка за завршено VII одделение, издадена од Основното училиште „Иво Рибар Лола“, с. Ростуша на име Олга Костева Тримовска, с. Битуше, Тетовско. (677)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4763 издадена од ЗСО — Тетово на име Пемба Амети, с. Градец, Тетовско. (678)
- Свидетелство бр. 583 за IV одделение на име Ахмет Реџепов Усеинов, Делчево. (679)
- Воена книшка на име Сократ Ванчо Јончев, с. Еднокуево, Струмица. (680)

Воена книшка издадена од В. П. 2000/1 — Ниш на име Атанас Стевчов Мановски, с. Моноспитово, Струмица. (631)

Оружен лист бр. 04-5278/60 година, издаден од СВР — Битола и бр. 133/3 од 20. V. 1963 година од Шумското стопанство „Кајмакчалан“ — Битола на име Стојан Златев Колунцовски, ул. „Јајц“ бр. 6, Битола. (632)

Здравствена легитимација бр. 33298 на име Александар Јошевски, с. Вапарејца, Битола. (633)

Работна книшка рег. бр. 4730, серија бр. 370815 на име Фатиме Арсланоска, ул. „Круме Волнаровски“ бр. 104, Прилеп. (634)

Свидетелство бр. 101/59, издадено од Осумгодишното училиште „Кирил и Методи“ — Македонски Брод на име Мартин Крстев Станоески, Македонски Брод. (635)

Ученичка книшка бр. 242 на име Благоња Мирчева, с. Долно Врановци, Титов Велес. (636)

Работна книшка бр. 2094 на име Велко Стојановски, с. Кукуречани, Битола. (637)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Божана Т. Лазова, с. Дабниште, Кавадарци. (638)

Земјоделска здравствена легитимација на име Меди Ганиов Синани, с. Челопек, Тетовско. (639)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ремзи Цавита Јусуфи, с. Челопек, Тетовско. (639)

Здравствена легитимација бр. 115 на име Николина Јанчева Китаноска, с. Крушеани, Прилеп. (691)

Здравствена инвалидска легитимација бр. 148475 издадена од Општинското собрание — Берово на име Милутин Димитар Бошнаковски, Берово. (692)

Здравствена легитимација бр. 6088 на име Богдана Ацева Столевска, с. Брод, Битола. (693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Славица Д. Арсиќ, с. Старо Нагоричане, Куманово. (694)

Воена книшка издадена од ВП 5910/9 — Сремски Карловац на име Томислав П. Илијевски, Скопје. (695)

Работна книшка бр. 309, издадена од Бирото за посредување на трудот — Ковин на име Иљича Слезенков, Скопје. (696)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Делчево на име Блаже Стоичов, с. Трабтивиште, Делчево. (697)

Воена книшка издадена во Струмица на име Томо И. Антоовски, Скопје. (698)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Цвета и Славица Ангелевски. (699)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Колевски, Скопје. (700)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Али А. Али, Скопје. (701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милутин Милосављевиќ, Скопје. (702)

Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вајруш, Назмија, Земрије и Исчи сите Незирови, с. Трубареве, Скопско. (704)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шафи Селмани, Скопје. (705)

Свидетелство број 7 од 15-I-1960 година, издадено од Осмолетката „П. Даскалот“ с. Долнени на име Велко Божинов Атанасовски, с. Сенокос, Битолско. (706)

Здравствена легитимација на име Коца Десковска, с. Сопотница, Битола. (707)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цена Ц. Ковачевска, ул. „Струмичка“ бр. 35, Битола. (708)

Здравствена легитимација бр. 70425 на име Душко Краваровски, с. Буково, Битола. (709)

Работна книшка бр. 1337 на име Ѓорѓи Стаматов, ул. „Илинденска“ бр. 5, Битола. (710)

Работна книшка рег. бр. 6345, серија бр. 041533 на име Злате Тодески, ул. „Орде Тутески“ бр. 26, Прилеп. (711)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Данчо Гулокоски, с. Мало Коњари, Прилеп. (712)

Здравствена легитимација бр. 262141 на име Велика Петар Трајкова, с. Горна Бошава, Кавадарци. (713)

Здравствена легитимација на име Нада Д. Настова, Кавадарци. (714)

Сообраќајна дозвола бр. 7, издадена од СВР — Тетово на Земјоделскиот комбинат „Јагода“ — Тетово. (715)

Таблица бр. 10-07 на Земјоделскиот комбинат „Јагода“ — Тетово. (716)

Работна книшка бр. 9862 на име Зикри Ц. Канџев, с. Габрово, Делчево. (717)

Здравствена легитимација бр. 2702 на име Борис Митов Манасиев, с. Бигла, Делчево. (718)

Здравствена легитимација бр. 11470, издадена од ЗСО — Кочани на име Вера Јорданова Трајкова, с. Оризари, Кочани. (719)

Здравствена легитимација бр. 3175 на име Воца Блажена Трајанова, с. Чешиново, Кочани. (720)

Здравствена легитимација бр. 3052 на име Петар Таневски, Рудничка населба Пробиштип, Кочани. (721)

Здравствена легитимација бр. 4402 на име Цветко Атанасов Цветковски, с. Маково, Битола. (722)

Здравствена легитимација бр. 4404 на име Ѓорѓи Цветков Цветковски, с. Маково, Битола. (723)

Здравствена легитимација бр. 4403 на име Елена Ристова Цветковска, с. Маково, Битола. (424)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Приштина на име Велјан Цветков Атанасовски, с. Маково, Битола. (725)

Воена книшка на име Цветко Атанасов Цветковски, с. Маково, Битола. (726)

Здравствена легитимација бр. 5705 на име Сузана Ш. Зекирова, ул. „Борка Талев“ бр. 16, Битола. (727)

Уверение за завршен дактилографски курс поез 1960/61 година, издадено од Домот за култура Западен Врачар — Белград на име Бранко Кр. Милошески, ул. „Борка Медаро“ бр. 10, Прилеп. (728)

Здравствена легитимација бр. 8635 на име Трајко Нешевски, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 1, Куманово. (729)

Свидетелство за завршена III година економско училиште, издадено од Економското училиште — Гостивар на име Милутин Угриновски, ул. „Голе Делчев“ бр. 67, Гостивар. (730)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Алија Алила Емрули, с. Калиште, Гостивар. (731)

Свидетелство од IV одделение на име Абас Азири, с. Беловиште, Тетово. (732)

Здравствена легитимација бр. 157 на име Пандурка Андреева, ул. „Вера Циривири“ бр. 30, Титов Велес. (733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Фејзула Ајдини, Скопје. (734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Светислав Петрушевиќ, Куманово. (735)

Воена книшка издадена во Петриње на име Живко Лаушевиќ, Скопје. (736)

Воена книшка издадена во Љубљана на име Благој Т. Тодоровски, Скопје. (737)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Султана С. Љутикова, Скопје. (738)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јурај К. Волак, Скопје. (739)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „К. Пејчиновиќ“ — Скопје на име Нада Ж. Перова, Скопје. (740)

Здравствена легитимација бр. 54897 на име Елица Шопкинска, Скопје. (741)

Здравствена легитимација бр. 2676 на име Илмо Спахиќ, с. Житоше, Крушево. (742)

Здравствена легитимација бр. 22536 на име Ружа Колеска, ул. „Марксова“ бр. 33, Прилеп. (743)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љуба Илијоска, с. Волково, Прилеп. (744)

Свидетелство бр. 108/56 за завршено VIII одделение на име Миленко Филиповиќ, ул. „Егејска“ бр. 41, Прилеп. (745)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јанка Ц. Талеска, ул. „Блага Ружето“ бр. 24, Прилеп. (746)

Здравствена легитимација на име Коста Савески, ул. „Сомборска“ бр. 6, Белград. (747)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Станко Ј. Пешиќ, ул. „11 ноември“ бр. 110, Куманово. (748)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Бедрија Исмаиловски, ул. „11 ноември“ бр. 72, Куманово. (749)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Руфат Исмаиловски, ул. „11 ноември“ бр. 72, Куманово. (750)

Здравствена легитимација бр. 12241 на име Мулаим Исмаил Неџипова, с. Грнчари, Ресен. (751)

Здравствена легитимација на име Фатима Арифова Мамудова, Кавадарци. (752)

Здравствена легитимација бр. 4704 на име Љуба Ристовска, с. Ново Село, Штипско. (753)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Борјанка Митева Накова, ул. „29 ноември“ бр. 18, Радовиш. (754)

Воена книшка издадена од Отсекот на народна одбрана — Струмица на име Алекса Иванов Спасов, с. Муртино, Струмица. (755)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 316 на име Јован Тодозев Стефанов, с. Злетово, Кочани. (756)

Воена книшка на име Цемо Нашита Мекиќ, с. Којлија, Скопје. (757)

Здравствена легитимација на име Ратка Лазарева, ул. „Стив Наумов“ бр. 34, Битола. (758)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гога Тошески, ул. „Ленин“ бр. 181, Прилеп. (759)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Ратко Божиноски, с. Лажани, Прилеп. (760)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп през 1963/64 година на име Митра Вељановска, ул. „Благоја Стојановски“ бр. 12, Прилеп. (761)

Работна книшка бр. 4685 на име Амет Рамадановски, ул. „Вардарска“ бр. 22, Куманово. (762)

Здравствена легитимација бр. 7171/2860 на име Звезда Јанеска, с. Тажево, Кичево. (763)

Здравствена легитимација бр. 16571 на име Миле Трајков Димов, Титов Велес. (764)

Работна книшка бр. 3916 на име Цвета Јованова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 50, Кавадарци. (765)

Здравствена легитимација бр. 26765 на име Велика П. Трајкова, с. Горна Бошава, Кавадарци. (766)

Здравствена легитимација бр. 600 на име Вида В. Николова, Делчево. (767)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 799 на име Цена Николовска, с. Стенче, Тетовско. (768)

Работна книшка издадена во Белград на име Аљивеби Даути, ул. „Корушка“ бр. 21, Тетово. (769)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Хаки Хасан, Скопје. (770)

Здравствена легитимација бр. 175501, издадена од ЗСО — Скопје на име Мелита Р. Галиќ, Скопје. (771)

Земјоделски здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Ката и Димитрија Бошкови, с. Шишево, Скопје. (772)

Работна книшка бр. 536, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Змејко В. Ристески, с. Црешнево, Кичево. (773)

Работна книшка бр. 89/63 на име Симеон Мирчевски, Скопје. (774)

Здравствена легитимација бр. 255218 на име Драгица К. Атанасовска, с. Маџари, Скопје. (775)

Здравствена легитимација бр. 142882 на име Србољуб Станковиќ, Скопје. (776)

Воена книшка издадена од ВП 3215 — Билаче на име Климе Аврамовски, Скопје. (777)

Свидетелства за завршен V и VI клас гимназија, издадени од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (778)

Здравствена легитимација бр. 187 на име Фатос Ирфан Томини, ул. „Дилавер Села“ бр. 27, Дебар. (779)

Работна книшка бр. 192798 на име Таир Јонузи, с. Радолиште, Струга. (780)

Здравствена легитимација бр. 7569 на име Каменица Лазарева Ѓорѓиева, ул. „Ленинова“ бр. 5, Радовиш. (781)

Здравствена легитимација бр. 20690 на име Јанко Велков Златанов, с. Рајчани, Кочани. (782)

Здравствена легитимација бр. 70780 на име Борис Ангелов Митев, с. Зрновци, Кочани. (783)

Здравствена легитимација бр. 3391 на име Димитар Кокороманов, Пробиштип, Кочани. (784)

Сообраќајна дозвола за моторно возило тип гас — 69-А, ВТ 17-28, издадена од СВР — Битола на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“, Крушево. (785)

Здравствена легитимација бр. 48065 на име Јлијана Јосифова, ул. „Јордан Пиперка“ бр. 1, Битола. (786)

Здравствена легитимација на име Костадин Христов, ул. „Илинден“ бр. 43, Битола. (787)

Здравствена легитимација на име Милан Дуковски, ул. „Кленовец“ бр. 17, Битола. (788)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Жарко Илијески, с. Сенкос, Прилеп. (789)

Полиса бр. 5-181529, издадена од ДОЗ — Скопје на име Добре Цветан Кузмановски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 89, Куманово. (790)

Здравствена легитимација на име Крсто Стојанов Трајковски, ул. „Боро Папучар“ бр. 3, Куманово. (791)

Здравствена легитимација бр. 12305 на име Петре Јаќимов Димитриевски, с. Орашец, Кумановско. (792)

Работна книшка на име Трајан С. Михајловиќ, с. Лопате, Куманово. (793)

Здравствена легитимација бр. 6223 на име Ајрије Дезавирова Мустиќоска, с. Горенци, Охрид. (794)

Здравствена легитимација бр. 26894, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ана Попова Митрева, с. Паликура, Титоввелешко. (795)

Воена книшка на име Беќир Таипа Беќири, с. Ларце, Тетово. (796)

Работна книшка бр. 127 на име Аќиф Расима Целадини, с. Нераште, Тетово. (797)

Работна книшка бр. 1873 на име Адем Камбер Мемеди, с. Слатина, Тетово. (798)

Работна книшка бр. 5595, серија бр. 745803, издадена во Белград на име Изет А. Камиљи, с. Г. Палчиште, Тетово. (799)

Здравствена легитимација бр. 60022 на име Менча Тасевска, с. Раотинце, Тетовско. (800)

Работна книшка бр. 16390 на име Енвер Мисим Дерџиши, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 295, Тетово. (801)

Работна книшка бр. 16634/62 на име Веби З. Шаќири, ул. „Борис Кидрич“ бр. 50, Тетово. (802)

- Работна книшка бр. 296145/14151 на име Цемаил А. Ајвази, ул. „Д. Г. Коза“ бр. 53, Тетово. (803)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Месуре Исмаили, ул. „Ново Село“ бр. 80, Тетово. (804)
- Здравствена легитимација бр. 9271 на име Мустафа С. Кадриовски, Тетово. (805)
- Здравствена легитимација бр. 300813 на име Лидија Ивановска, Скопје. (806)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Јаневска, Ѓорче Петров. (807)
- Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Јордан и Петра Вујиќ, с. Бањане, Скопско. (808)
- Воена книшка издадена од ВП 9403 — Мостар на име Хамди Б. Меди, с. Нераште, Тетово. (809)
- Работна книшка рег. бр. 270, серија бр. 391031 на име Мустафа Зејнулахи, Г. Петров. (810)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Д. Жоговски, Скопје. (811)
- Работна книшка рег. бр. 31114 на име Сефер Зулфи Нухиевски, с. Рашче, Ѓорче Петров. (812)
- Работна книшка бр. 19446/55 на име Марика Михајловска, Скопје. (813)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорче Гагов, Скопје. (814)
- Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Акиф и Ариф Г. Тамровски, с. Драчевица, Скопје. (815)
- Здравствена легитимација бр. 8435/59 на име Весела Кузмановска, с. Гари, Дебар. (816)
- Работна книшка рег. бр. 377/21, серија бр. 121544 издадена во Нови Сад на име Менсур Мицаита Јусуфи, с. Врагчиште, Тетово. (817)
- Здравствена легитимација бр. 3766 на име Пазле Петре Вељановски, с. Грањевци, Битола. (819)
- Здравствена легитимација бр. 3767 на име Донка П. Вељановска, с. Врањевци, Битола. (819)
- Здравствена легитимација бр. 3768 на име Гоце Павлов Вељановски, с. Врањевци, Битола. (820)
- Здравствена легитимација бр. 3771 на име Атанас Павле Вељановски, с. Врањевци, Битола. (821)
- Здравствена легитимација бр. 3769 на име Цени П. Вељановска, с. Врањевци, Битола. (822)
- Здравствена легитимација бр. 3770 на име Ѓурѓа П. Вељановска, с. Брањевци, Битола. (823)
- Здравствена легитимација бр. 787 на име Никола Србиновски, с. Буково, Битола. (824)
- Свидетелство за завршено матурски испит, издадено од Индустриското училиште, Битола на име Никола Србиновски, с. Буково, Битола. (825)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Бошеска, ул. „Борка Галески“ бр. 113, Прилеп. (826)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубен Мргески, ул. „Стеван Димевски“ бр. 10, Прилеп. (827)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветко Јовановски, с. Зрзе, Битола. (828)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 349 на име Виолета Дејаноска, с. Галичани, Прилеп. (829)
- Здравствена легитимација бр. 10020 на име Стоиле М. Ристовски, с. Дренак, Кр. Паланка. (830)
- Диплома за завршен испит за квалификувана јорганска работничка на име Евгенија Спигоска, ул. „Питу Гули“ бр. 210, Охрид. (831)
- Работна книшка бр. 948, серија бр. 302897 на име Борко Штерјов Крстевски, с. Лагово, Кичево. (832)
- Работна книшка рег. бр. 2097, серија бр. 408797 на име Миле Тихомиров Адамчески, с. Црешнево, Кичево. (833)
- Здравствена легитимација бр. 2972 на име Лиљана Стефаноска, с. Грешница, Кичево. (834)
- Работна книшка на име Зија Ристемоска, с. Тујин, Кичево. (835)
- Здравствена легитимација бр. 5105 на име Љупчо Д. Милев, с. Курија, Кавадарци. (836)
- Сообраќајна дозвола ТЕ — 10—63, издадена од СВР — Тетово на Општинското собрание — Маврово, Тетово. (837)
- Здравствена легитимација бр. 43119 на име Цемил Јакупи, ул. „29 ноември“ бр. 15, Гостивар. (838)
- Здравствена легитимација бр. 4571/1370 на име Благуња С. Трпеска, с. Здуње, Гостивар. (839)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Исни Али Дервиши, с. Добридол, Гостивар. (840)
- Здравствена легитимација бр. 48854 на име Милка (Опачиќ) Сотировска, ул. „ЈНА“ бр. 43, Гостивар. (841)
- Здравствена легитимација на име Диме Марковски, с. Д. Банско, Гостивар. (842)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасена Тодорова Цветанова, с. Г. Црнилиште, Св. Николе. (843)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Ѓорѓи Ефремов Георгиев, с. Очипала, Делчево. (844)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Пробиштип на име Јагода С. Костадинова, Пробиштип, Кочани. (845)
- Сообраќајна книшка СК 11—210, издадена од СВР — Скопје на име Зоран Пенков, Скопје. (846)
- Воена буквица издадена од XII бригада во Врање на име Ванчо Д. Шијаковски, Скопје. (847)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Страхил Таневски, Скопје. (848)
- Свидетелство за завршено занаетчиско градежно училиште во Битола на име Димитар И. Талевски, с. Чумово, Прилеп. (849)
- Легитимација за служба на народна милиција бр. 53731, издадена од РСВР — Скопје на име Јоше Н. Новаковски, Скопје. (850)
- Оружен лист бр. 1443, издаден од СВР — Скопје на име Трифун Глигоровски, Скопје. (851)
- Дозвола за носење оружје-ловечка пушка бр. 2175, издадена од СВР — Скопје на име Јоше Н. Новаковски, Скопје. (852)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Вечерната гимназија „Благој Давков“ — Скопје на име Нада Манева, Скопје. (853)
- Здравствена легитимација бр. 44135 на име Чедо Трифуновски, Скопје. (854)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Ц. Стојкова, с. Радишане, Скопје. (855)
- Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Осмолетката „Владимир Назор“ — Скопје на име Лаца Петровска, Скопје. (856)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ѓорче Петров на име Вида Илиева, с. Ново Село, Скопје. (857)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Тасевски, Скопје. (858)
- Воена книшка издадена во Бор на име Цемаил А. Демиров, Скопје. (859)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште с. Старавина през 1957/58 година на име Сребрин Јованов Петревски, с. Старавина, Битола. (860)
- Работна книшка на име Сулеман Мустафа, с. Драчево, Скопје. (861)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Коле Крстевски, с. Боротино, Прилеп. (863)

- Работна книшка рег. бр. 5956, серија бр. 175275 на име Славе Мисајлев Грашаровски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 68, Куманово. (864)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Моме Т. Јосимовски, с. Биљановце, Куманово. (865)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 972 на име Нада Богоевска, с. Блаце, Тетово. (866)
- Свидетелство бр. 287, издадено од Учителската школа во Битола на име Љуба Н. Николовска, ул. „Јорго Осман“ бр. 22, Битола. (867)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4035 на име Милан Павлоски, с. Мажучиште, Прилеп. (868)
- Свидетелство за завршено VIII одделение през 1962/63 година, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Јане Јанески, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 43, Прилеп. (869)
- Работна книшка бр. 37, издадена од НО Велика Ливада, срез Зренанин на име Смилка (Чучак) Ракиќ, ул. „Али Чаир“ бр. 16, Прилеп. (870)
- Здравствена легитимација бр. 498 на име Борис Павлов Стаменковски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 19, Куманово. (871)
- Здравствена легитимација бр. 14520 на име Ванѓа Захаријева Илкова, с. Росоман, Кавадарци. (872)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Драгица Петрова, Кавадарци. (873)
- Бозачка дозвола бр. 292, издадена од СВР — Тетово на име Благоја Боцевски, ул. „18 ноември“ бр. 9, Гостивар. (874)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Моша Пијаде“ — Гостивар през 1960/61 година на име Тодор Крстев Маневски, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 4, Гостивар. (875)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4067/1223 на име Алит Мислими, с. Лакавица, Гостивар. (876)
- Здравствена легитимација бр. 21398 на име Елез Фетаи, с. Беловиште, Гостивар. (877)
- Здравствена легитимација бр. 48114 на име Мирјана Димовска, ул. „Велешка“ бр. 10, Тетово. (878)
- Здравствена легитимација на име Емине Баирам, с. Градец, Тетово. (879)
- Здравствена легитимација бр. 118 на име Ристо Војчески, с. Јегуновце, Тетово. (880)
- Здравствена легитимација бр. 698/5780 на име Чузим Бекри, с. Пирок, Тетово. (881)
- Здравствена легитимација бр. 188/60 на име Даут М. Даути, с. Жеровјане, Тетово. (882)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илмија Асаноска, ул. „Тригла“ бр. 113, Прилеп. (883)
- Работна книшка бр. 3171 на име Љубица Т. Младеновска, ул. „Саво Ковачевиќ“ бр. 11, Куманово. (884)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Ибрахим Љ. Бајрами, с. Опаје, Куманово. (885)
- Здравствена легитимација бр. 17664 на име Оргдан Јованов Ѓорѓиевски, с. Дреново, Титов Велес. (886)
- Работна книшка рег. бр. 229, серија бр. 300763 на име Драган Милошевски, с. Алинци, Битолско. (887)
- Здравствена легитимација бр. 3205 на име Фанија Тренеска, с. Житоше, Крушево. (888)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Трајка Бл. Пантеска, ул. „Блага Ружетс“ бр. 24, Прилеп. (889)
- Здравствена легитимација бр. 8776 на име Бакија Мустафовски, с. Пласница, Охридско. (890)
- Здравствена легитимација бр. 794 на име Надежда Спасеска, с. Битово, Кичево. (891)
- Здравствена легитимација бр. 23162 на име Бранко Ј. Столевски, Нова населба „Карпош“ бр. 3, Кичево. (892)
- Здравствена легитимација на име Шадије Опје, ул. „1 мај“ бр. 9, Дебар. (893)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Николина Симо Соколовска, Ресен. (894)
- Здравствена легитимација бр. 2463, издадена од ЗСО — Гостивар на име Павле Филиповски, Титов Велес. (895)
- Работна книшка на име Рукије Ибраимова, ул. „Стеван Богоев“ бр. 28, Титов Велес. (896)
- Здравствена легитимација бр. 19851 на име Димко Митев Трпков, ул. „Стојан Буридол“ бр. 6, Титов Велес. (897)
- Здравствена легитимација на име Костадинка (Ѓорѓиева) Ѓорѓиева, ул. „Београдска“ бр. 106, Титов Велес. (898)
- Работна книшка бр. 398583/3073 на име Благоја Миловановски, с. Одри, Тетово. (899)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Мухамет Садику, ул. „Корушка“ бр. 46, Тетово. (900)
- Здравствена легитимација бр. 7742 на име Душка Костевска, ул. „Д. Радославов“ бр. 15, Штип. (901)
- Воена книшка на име Драгутин Јовановиќ, Штип. (902)
- Здравствена легитимација бр. 6365 на име Трајан А. Јосифов, с. Зелен Град, Пробиштип, Кочани. (903)
- Здравствена легитимација бр. 89134 на име Соња Н. Јошевска, с. Стрежево, Битола. (904)
- Здравствена легитимација на име Методија Теспоски, Битола. (905)
- Здравствена легитимација на име Марија Стојанова, ул. „Драгорска“ бр. 46а, Битола. (906)
- Здравствена легитимација бр. 7379 на име Добри Н. Беловски, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 29, Битола. (907)
- Свидетелство за завршено VIII одделение през 1962/63 година, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Тасе Маркоски, ул. „Мице Козар“ бр. 28, Прилеп. (908)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасе Д. Николоски, ул. „Партизанска“ бр. 14, Прилеп. (909)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Амет Ч. Мемети, с. Глажња, Куманово. (910)
- Здравствена легитимација бр. 36708 на име Станоја Велџковиќ, с. Речица, Кумановско. (911)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Сали Р. Салихи, с. Ваксинце, Кумановско. (912)
- Работна книшка бр. 2887 на име Петар Митев Величковиќ, с. Челопек, Куманово. (913)
- Инвалидска здравствена легитимација бр. 149386 на име Елена Трајко Димовска, с. Осиче, Куманово. (914)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Џемко Демировски, ул. „27 март“ бр. 2, Куманово. (915)
- Здравствена легитимација бр. 2385 на име Борис Маџевски, ул. „Партизанска“ бр. 2, Кр. Паланка. (916)
- Работна книшка на име Шукри Муфтиу, с. Селокуки, Дебар. (917)
- Уверение за отпуст од држављанство бр. 22343/59 на име Фатима Алиова Маловска, с. Мелница, Титоввешко. (918)
- Здравствена легитимација бр. 15478 на име Драган Камчев Ристов, ул. „Добре Даскалов“ бр. 7, Кавадарци. (919)

Здравствена легитимација бр. 5504 на име Трајче Катралов, ул. „Лазо Мицев“ бр. 56, Каварци. (920)

Здравствена легитимација бр. 13092 на име Зарфина Николовска, с. Копанце, Тетово. (921)

Свидетелство бр. 12 од 10.VI. 1963 година за VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет — Тетово на име Живко Милошевски, ул. „Иго Рибар Лола“ бр. 194, Тетово. (922)

Здравствена легитимација бр. 5055 на име Тодосија Данаил Трпчевски, с. Милетино, Тетово. (923)

Работна книшка бр. 16875 на име Алирама Сабри Даути, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 133, Тетово. (924)

Свидетелство бр. 05—49/96 за положен стручен испит за квалификуван работник — пружни на име Јован Јорданов Китаноски, с. Долнени, Прилеп. (925)

Здравствена легитимација бр. 8620 на име Ампе Донеv, с. Г. Балван, Штип. (926)

Здравствена легитимација бр. 4453 на име Лазо Ласков, с. Лесковица, Штип. (927)

Здравствена легитимација бр. 5814 на име Љуба Богатинова, с. Туралево, Кочани. (928)

Работна книшка рег. бр. 509, серија бр. 388613 на име Илија П. Стојанов, с. Плешанци, Кочани. (929)

Работна книшка издадена во Пробиштип на име Ванчо Митев Стојменов, с. Злетово, Кочани. (930)

Воена книшка на име Методија Р. Андоноски, с. Црвена Вода, Охрид. (931)

Воена книшка на име Томе Јован Пејчиноски, ул. „Горѓи Петрески“ бр. 5, Струга. (932)

Работна книшка бр. 5867 на име Спасе Кукоски, с. Вевчани, Струга. (933)

Здравствена легитимација бр. 433 на име Симо М. Попоски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 174, Гостивар. (934)

Ученичка книшка за VII одделение на име Венцислав Томовски, кеј „Братство единство“ бр. 1, Гостивар. (935)

Здравствена легитимација бр. 185059 на име Васил П. Пипонски, ул. „Цветан Димов“ бр. 10, Берово. (936)

Здравствена легитимација бр. 36165 на име Зуна Т. Трпковска, с. Бач, Крушево. (938)

Дозвола за оружје бр. 116, издадена од СВР — Титов Велес на име Никола Гошев Митушев, с. Бањица, Титов Велес. (939)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ембријо Амет Салији, с. Врапчиште, Тетово. (940)

Здравствена легитимација бр. 12433 на име Миле Жарков Димитровски, с. Бигла, Делчево. (941)

Здравствена легитимација бр. 2690 на име Благој Јованов Каракашов, с. Умлена, Берово. (942)

Здравствена легитимација бр. 2932 на име Марија Васиљова Пашовска, с. Владимирово, Берово. (943)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1452 на име Ваца Спасова Јованова, с. Подареш, Радовиш. (944)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5691 на име Сава Горѓиева Атанасова, с. Султурци, Радовиш. (945)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3252 на име Нушо Спасов Тасев, с. Јаргулица, Радовиш. (946)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Јован Чукарски, Скопје. (947)

Здравствена легитимација на име Нада В. Чукарска, Скопје. (943)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боце Атанасов, с. Горно Лисиче, Скопје. (949)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Димко Димковски, Скопје. (950)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димко Димковски, Скопје. (951)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Н. Охридски“ с. Петровец на име Велко Антовски, Скопје. (952)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нашит Некиќ, Скопје. (953)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 40220/7605 на име Цане С. Соколовски, с. Стојковци, Скопје. (954)

Влошка за здравствена легитимација бр. 93227 на име Енвер Идризов, Скопје. (955)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Спасовска, с. Јурумлери, Скопје. (956)

Воена книшка издадена од Горни Милановац на име Божидар А. Илиевски, Скопје. (957)

Работна книшка бр. 3766 на име Илија Филиповски, Скопје. (958)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ејуп Фетаји, Скопје. (959)

Свидетелство за завршена II година гимназија „Јосип Броз Тито“ — Скопје през 1962/63 година на име Милка Поповска, Скопје. (960)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Неделко Т. Неделковски, Скопје. (961)

Работна книшка бр. 4438, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Александар Нацевски, с. Градско, Титоввелешко. (962)

Воена книшка издадена во Струмица на име Горѓи Р. Крстевски, Скопје. (963)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Трајко и Драги Зивчески, Скопје. (964)

Здравствена легитимација бр. 270114 на име Киро Д. Андоноски, Скопје. (965)

Овластение за обавување на занает фирмописец бр. 4149/1945 година, издадено од НО на град Скопје на име Цветан Шулевски, Скопје. (966)

Свидетелство за положен испит за квалификуван работник за сода-вода, издадено во Скопје на име Илија Манев, Скопје. (967)

Свидетелство бр. 912/145—1963 година за завршена II година градежно училиште, издадено од Училиштето „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Надица С. Јовеска, Скопје. (963)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Драге Ордианов, Скопје. (969)

Работна книшка бр. 14257 на име Нада Завкова, Скопје. (970)

Здравствена легитимација бр. 1165 на име Крсте Илиев Мешески, с. Кривопаштани, Битола. (972)

Здравствена легитимација бр. 8723 на име Виолета Бојковска с. Маково, Битола. (973)

Здравствена легитимација бр. 7453 на име Димитрија Трајков Петрески, с. Гудјаково, Битола. (974)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Трајче Димитриевски, с. Градиште, Куманово. (975)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Милонка Ј. Стојанова, ул. „Димче Јовчев“ бр. 1, Куманово. (976)

Работна книшка бр. 11081, издадена од ГНО — Куманово на име Демуш Феризи, ул. „Хр. Карпош“ бр. 86, Куманово. (977)

Воена книшка на име Јлатиф Села, Дебар. (978)

Свидетелство бр. 8 за VII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Даме Груев“ Град-

- ско на име Нада Коцева Кузманова, с. Градско, Титов Велес. (973)
- Здравствена легитимација бр. 11480 на име Девлија Манџо, с. Виничани, Титов Велес. (980)
- Здравствена легитимација бр. 21760 на име Благоја Мирче Ѓорѓевски, ул. „Ворис Кидрич“ бр. 90-а, Гостивар. (981)
- Здравствена легитимација бр. 27799/340 на име Мира Богданоска, ул. „М. Груески“ бр. 6, Гостивар. (985)
- Здравствена легитимација на име Стамечка Јакимовска, с. Лугунџе, Титов Велес. (983)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Училиштето „Иво Рибар Лола“ с. Црноец на име Жижко Велјановски, с. Црноец, Битола. (984)
- Свидетелство за завршен курс при Ниже ветеринарното школо — Битола на име Ацко К. Исиданоски, с. Црноец, Битола. (985)
- Работна книшка рег. бр. 3200, серија бр. 327555 на име Рамадан Бајрамов, ул. „Тризла“ бр. 195/7, Прилеп. (983)
- Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп през 1963/64 година на име Кирил П. Јорданоски, ул. „Трајко Тарзан“ бр. 41, Прилеп. (987)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Разија Дуракова, Скопје. (989)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Челебија К. Бајрами, с. Лојане, Куманово. (989)
- Здравствена легитимација на име Беќо Калчи, с. Зајас, Кичево. (990)
- Здравствена легитимација бр. 14393 на име Драгица Јанковска, с. Трново, Кочани. (991)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7330 на име Насер Мемеди Мемеди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 14, Куманово. (992)
- Работна книшка бр. 633/63 на име Ристо Поповски, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 4, Струга. (993)
- Воена книшка на име Војко Сабри, с. Велешта, Струга. (994)
- Здравствена легитимација бр. 4292 на име Благој Д. Радењовски, с. Двориште, Верово. (995)
- Здравствена легитимација бр. 643 на име Велика И. Стоименова, Делчево. (996)
- Здравствена легитимација бр. 5895/1783 на име Ариф Ристемов Дико, ул. „М. Симовски“ бр. 33, Гостивар. (997)
- Здравствена легитимација бр. 5746 на име Параскева Талевска, ул. „Маршал Тито“ бр. 25, Крушево. (998)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Благона Филиповска, с. Црнилиште, Прилеп. (999)
- Здравствена легитимација бр. 185 на име Кева Сандева Бошкова, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1000)
- Здравствена легитимација бр. 13013/671 на име Казим В. Цафери, с. Падалиште, Гостивар. (1001)
- Работна книшка бр. 10740/60 на име Исмет Селима Пиловски, с. Црник, Пехчево. (1002)
- Сметковна книшка, жиро сметка 802-11-638-267 Скопје, издадена од Народната банка — Скопје на Синдикалната подружница при Сервисот „Караорман“ — Скопје. (1003)
- Сообраќајна дозвола бр. 13351, издадена од ВП 5573/24 — Скопје на име Василије Ристик, ВП 6381 — Куманово. (1004)
- Свидетелство за положен матурски испит, издадено од Економското училиште — Охрид на име Есат Веселоски, Охрид. (1005)
- ЛИЧНИ КАРТИ**
- Лична карта рег. бр. 5803, серија бр. 1801924 издадена од СВР — Врање на име Васка Душан Петрушева, Скопје. (461)
- Лична карта рег. бр. 5498, серија бр. 2711446 издадена од СВР — Вуковар на име Јелена Јосип Темовска, Скопје. (462)
- Лична карта рег. бр. 4920, серија бр. 0040435 издадена од СВР — Скопје на име Нада Јанко Смилева, Скопје. (463)
- Лична карта рег. бр. 39794, серија бр. 0654963 издадена од СВР — Скопје на име Коста Алексо Спасовски, Скопје. (464)
- Лична карта рег. бр. 18442, серија бр. 0594562 издадена од СВР — Скопје на име Фаик Ејуп Асановски, Скопје. (465)
- Лична карта рег. бр. 24041, серија бр. 0600161 издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Исиданоски, Скопје. (466)
- Лична карта рег. бр. 434, серија бр. 0573161 издадена од СВР — Куманово на име Имер Мемеди Имери, Скопје. (467)
- Лична карта рег. бр. 112079, серија бр. 0487580 издадена од СВР — Скопје на име Ружди Фаик Каиловски, Скопје. (468)
- Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 225299 издадена од СВР — Рожај на име Емира Феко Кошута, Скопје. (469)
- Лична карта рег. бр. 5886, серија бр. 0515382 издадена од СВР — Скопје на име Зекири Мусли Мамути, Скопје. (470)
- Лична карта рег. бр. 87425, серија бр. 0622667 издадена од СВР — Скопје на име Шефик Бајрам Мемши, Скопје. (471)
- Лична карта рег. бр. 69562, серија бр. 0625808 издадена од СВР — Скопје на име Кемал Тефик Несим, Скопје. (472)
- Лична карта рег. бр. 88317, серија бр. 0529461 издадена од СВР — Скопје на име Елптреш Веби Рамадани, Скопје. (473)
- Лична карта рег. бр. 131499, серија бр. 0509273 издадена од СВР — Скопје на име Милаим Садик Реџепов, Скопје. (474)
- Лична карта рег. бр. 116197, серија бр. 0486170 издадена од СВР — Скопје на име Кадрије Ибшиш Шакири, Скопје. (475)
- Лична карта рег. бр. 1592, серија бр. 0000730 издадена од СВР — Скопје на име Марија Вељо Белковска, Скопје. (476)
- Лична карта рег. бр. 585, серија бр. 0543873 издадена од СВР — Куманово на име Душанка Стојан Јакимовска, Скопје. (477)
- Лична карта рег. бр. 14167, серија бр. 0503051 издадена од СВР — Кавадарци на име Стојан Трајко Јованов, Скопје. (478)
- Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0140304 на име Владимир Нешев Колевски, с. Драгожани, Битола. (397)
- Лична карта рег. бр. 7146, серија бр. 0772627 издадена од СВР — Куманово на име Лепка Т. Цветковска, ул. „11 ноември“ бр. 17, Куманово. (398)
- Лична карта рег. бр. 21592, серија бр. 0217042 издадена од СВР — Охрид на име Исмет Мустафа Ристемоски, с. Туин, Кичево. (400)
- Лична карта рег. бр. 16579, серија бр. 0130379 издадена од СВР — Дебар на име Алил Казим Машкули, с. Селокуки, Дебар. (401)
- Лична карта рег. бр. 542, серија бр. 0140252 издадена од СВР — Дебар на име Кемал Фета Фетау, ул. „Зекир Чанка“ бр. 7, Дебар. (402)
- Лична карта рег. бр. 1101, серија бр. 0369847 издадена од СВР — Титов Велес на име Деонисх Атанасов Рашов, Титов Велес. (403)
- Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0662890 издадена од СВР — Тетово на име Гарип Ј. Абди, с. Стримница, Тетово. (404)
- Лична карта рег. бр. 4254, серија бр. 0456762 издадена од СВР — Струмица на име Мехмед Алија Демиров, ул. „Охридска“ бр. 45, Струмица. (405)
- Лична карта рег. бр. 1779, серија бр. 0161450 на име Милан Никола Мечев, с. Ваделин, Струмица. (406)
- Лична карта рег. бр. 904, серија бр. 0148575 на име Кирил Лазар Боев, с. Ново Село, Струмица. (407)

Лична карта рег. бр. 8731, серија бр. 0667740 издадена од СВР — Тетово на име Марија Преда (Николовиќ) Незири, с. Тополница, Радовиш. (408)

Лична карта рег. бр. 0011861, серија бр. 9989 издадена од СВР — Битола на име Џевриш Јашар Арифовски, с. Креница, Битола. (409)

Лична карта рег. бр. 10573, серија бр. 0012428 издадена од СВР — Битола на име Столе Стојанов Трајковски, с. Зовик, Битола. (410)

Лична карта рег. бр. 702, серија бр. 0127011 издадена од СВР — Битола на име Челик Исмаил Сафет, ул. „Срем“ бр. 13, Битола. (411)

Лична карта рег. бр. 33055, серија бр. 0103762 издадена од СВР — Битола на име Коџа Лазар (Келешова) Кипровска, ул. „Цар Самуил“ бр. 33, Битола. (412)

Лична карта рег. бр. 17044, серија бр. 0086738 издадена од СВР — Битола на име Ставре Никола Делинаков, ул. „Партизанска“ бр. 12, Битола. (413)

Лична карта рег. бр. 1164, серија бр. 0156245 издадена од СВР — Битола на име Мукадес Рамис (Амедова) Косум, ул. „Струшка“ бр. 17, Битола. (414)

Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0138781 издадена од СВР — Битола на име Марија М. Стефановска, ул. „Брегалница“ бр. 19, Битола. (415)

Лична карта рег. бр. 3925, серија бр. 0027909 издадена од СВР — Ресен на име Тодор Никола Петковски, ул. „Г. Наумов“ бр. 9, Битола. (416)

Лична карта рег. бр. 56, серија бр. 0208776 издадена од СВР — Охрид на име Перо Ј. Бачев, ул. „Глигор Прличев“ бр. 27, Охрид. (417)

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0434924 издадена од СВР — Кавадарци на име Владо Димов Ајтов, с. Дреново, Кавадарци. (418)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ПРИ НАРОДНИОТ ТЕАТАР — ШТИП

распишува
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар-сметководител, со економски факултет, виша комерцијална школа, или економски техникум и практика во книговодство;

2. Благајник-билетопродавач, средно или ниже образование и практика во благајничка служба;

3. Сценограф-исполнител, со академија за применета уметност (отсек сценографија), или средна уметничка школа;

4. Режиер на драма, со Театарска академија (отсек режија); и

5. Артисти-артистки, театарска академија, средно или ниже образование и притежување на талент.

Конкурсот трае до пополнување на местата.

Поблиски информации можат да се добијат во Управата на Театарот — Штип. (973)

На основа чл. 33 точка 1 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички прашања на Собранието на општината Василево — Штипска околија

распишува
КОНКУРС

за пополнување на упразнето работно место во Собранието на општината Василево и тоа:

1. Референт по Општонародна имовина.

У С Л О В И: Кандидатот да има завршено виша управна школа или друга школа рамна на таа.

Молбите, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Општината Василево.

Конкурсот има важност 15 дена од денот на објавувањето. (977)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

распишува
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Детски гледачки — — — — — 2

Кандидатите под точка еден треба да имаат завршена двогодишна школа за детски гледачки и положен стручен испит.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по член 31 од Законот за јавните службеници.

Плата според Правилникот за распределба на личен доход на работниците при Медицинскиот центар — Куманово.

Молбите прописно таксирани се доставуваат на адреса Медицински центар (конкурсна комисија) — Куманово.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (974)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ СОБРАНИЕТО НА ВИТОЛСКА ОКОЛИЈА — ВИТОЛА

распишува
КОНКУРС

за пополнување на работното место ПОМОШНИК ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ при Околинското јавно правобранителство — Битола

У С Л О В И:

Да има завршено правен факултет и положен судиски или адвокатски испит со 3 години практика проведена во јавно правобранителство.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Комисијата. (975)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ИНДУСТРИСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДИМЧЕ ЕРЕВИЦА“ — КУМАНОВО

распишува
КОНКУРС

за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

У С Л О В И:

а) шумарски инженер со 5 години практика во столарска струка,

б) висококвалификуван столар со 10 години практика од кои 5 години на раководно место во структурата.

Личен доход според правилникот за личен доход на претпријатието.

Молбите со опширна биографија се доставуваат на горната адреса во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (985)

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува
К О Н К У Р С

за стипендирање и пополнување на следните работни места:

1. Лекари на специјализација по гинекологија и акушерство — — — — — 2
2. Лекар специјалист педијатар — — — — — 1
3. Лекар на специјализација по педијатрија — — — — — 1
4. Хемичар за работа во лабораторија — — — — — 1

Се доделуваат 3 стипендии за стипендирање на 3 лекари по анестезија.

Услови: под ред. бр. 1 и 3 завршен медицински факултет, обавезен лекарски стаж, положен државен испит и владеење со еден странски јазик.

Под ред. бр. 2 завршен медицински факултет и положен специјалистички испит по педијатрија.

Под реден број 4 соодветен факултет.

Трите стипендии по анестезија ќе бидат доделени на лекари кои завршиле медицински факултет.

Документите за прием и стипендирање да се доставуваат до Управата на Гинеколошко-акушерска клиника заедно со биографија, а кандидатите што се наоѓаат во работен однос да достават и потврда за учество на конкурсот.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (970)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТАТА БОЛНИЦА — ПРИЛЕП

распишува
К О Н К У Р С

за прием на едно лице за работно место шеф на сметководството

Услови:

Кандидатите треба да имаат завршено економски факултет или виша економска школа со 5 години работен стаж во структурата.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од ЗЗС се доставуваат до 14 часот.

Личен доход спрема Правилникот за распределба на личниот доход на Болницата. Конкурсот трае до пополнување на работното место.

За поблиски информации кандидатите нека се обратат усмено или писмено до управата на Болницата. (971)

На основа член 3 точка 1 и член 9 точка а) од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63), Земјоделскиот комбинат „ТИК-ВЕШ“ — Кавадарци

распишува

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изведуваче на градежните работи за следните објекти:

- 1) 12 отворени базени за ферментација
- 2) оцетара (реконструкција)
- 3) подрум за ракија (реконструкција)

Претсметковната вредност на објектите изнесува 31,271.064 динари.

Рокот за завршување на градежните работи е 31. VIII. 1964 година.

Наддавањето ќе се изврши во дирекцијата на комбинатот во Кавадарци, на ден 13. VII. 1964 година во 11 часот.

Целокупната техничка документација, со општи и посебни услови, е на располагање на заинтересираните во дирекцијата на комбинатот, секој ден од 6—14 часот.

Рок за поднесување на понудите е 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Учесниците во наддавањето се должни да ги достават сите документи пропишани со член 19 од Правилникот за изградба на инвестициони објекти. (972)

СОДРЖИНА

	Стр.
140. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за награди „11 октомври“ — — — — —	441
141. Упатство за големината, содржината, чувањето и употребата на печатите и штембилите на државните органи — — — — —	441
142. Правилник за рабстата на печатарниците за изработка на печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	442
143. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за утврдување соодветната школска спрема и пракса и за начинот на проверувањето на знаењата и способноста на кандидатите за запишување во вишите школи и педагошките академии — — — — —	443
144. Заклучок за дополнување на заклучокот за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката во областа на индустријата и рударството во 1964 година — — — — —	444